



Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје

Технолошко-металуршки факултет



Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник бр. 13/06, 86/08, 6/10,42/14) и член 50 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Технолошко-металуршки факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј,, во Скопје, Деканатската управа на факултетот на 8-та редовна седница одржана на 22 март 2016 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување листа на информации од јавен карактер за Технолошко-металуршки факултет во Скопје

член 1

Со оваа одлука се утврдува листата на информации од јавен карактер кои ги создал и со кои располага факултетот во своето работење во реализација на своите надлежности утврдени со закон.

Член 2

Листата на информации од јавен карактер ги содржи информациите кои ги создава факултетот и тоа:

- органи на факултетот (*достапни на веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)
- внатрешни организациони единици (*достапни на веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)
- акти на органите на Технолошко-металуршки факултет во Скопје (*достапни на веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)
- соопштенија во јавноста за тековни активности (*достапни на веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)
- план за јавни набавки (*достапни на веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)
- годишни извештаи (*достапни на веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)

Настава

- извештаи за студенти (*достапни во извештаите на Заводот за статистика и Универзитетот*)
- извештаи за самоевалуација (*достапни на веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)
- студиски програми за прв, втор и трет циклус студии (*достапни на веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)
- распоред на предавања на факултетот, резултати од испит, запишување на студенти во зимски и летен семестар (*достапни на огласни табли на факултетот и веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)
- практична настава за студентите (*достапни во Центарот за кариера*)

- регистар на наставно-научен кадар (*достапен на веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)
- регистар на соработнички кадар (*достапен на веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)
- библиотека (книжен фонд, списанија , билтени и сл.) (*достапни во Библиотека и на веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)
- рецензии за избор во наставно-научен и соработнички кадар, докторски дисертации и учебници (*достапни во публикации*)

Научноистражувачка и апликативна дејност

- научни и апликативни проекти (*достапни на веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)

Меѓународна соработка

- договори за меѓународна соработка (*достапни на веб страна www.tmf.ukim.edu.mk*)

Издавачка дејност

Изданија на факултетот (*достапни во Библиотека*)

Финансиско и материјално работење

Годишен извештај за финансиско-материјално работење (*достапни во Управата за јавни приходи, Државен завод за ревизија, централен регистар, Министерство за образование и наука*)

Член 3

Заштитени од правото на слободен пристап до информации се сите лични податоци согласно на Законот за заштита на лични податоци (од матичното досие на вработените, досие на студентот) и други информации утврдени како исклучок од слободен пристап на информации со член 6 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Член 4

Листата на информации од јавен карактер за Технолошко-металуршки факултет во Скопје се објавува на веб страницата на факултетот.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Декан
Проф. д-р Јон Магдески

Изработил: Д.Анческа